

"Можеби донекаде можеш и да ги оправдаш СДСМ и ЛДП зашто тие не знаат дали има или нема потреба од носење нов Деловник. Едно време кажуваа дека има потреба, но не сега, туку по четири години, друг пат не се согласуваат со одредени ставови. Но, тоа е нивен проблем...", во оваа насока се движеа коментарите на владејачката ВМРО-ДПМНЕ.

Репликите на сдсмовците упатени кон предлагачот на Деловникот Трајко Вељаноски беа: "Ако цел Ви е побрзо да се донесе Деловникот, тогаш треба да бидете толку доблесен да го браните Предлогот за Деловник, а не од говорницата да ни кажувате политички пароли дека некој сакал или не сакал да има Деловник. Ако вашиот Деловник е исправен ќе го браните со аргументи, а не со навреди. Очигледна е Вашата намера да ја пренасочите дебатата мислејќи дека на тој начин ќе го скриете договорот меѓу Никола Груевски и Али Ахмети".



ПОТРЕБНО Е ПРВО ДА ЈА ПРОМЕНАТ СВЕСТА, А ПОТОА ДА ГО МЕНУВААТ ДЕЛОВНИКОТ

ДАЛИ "МАЈСТОРОТ "МАКЕДОНСКИТ

вија и прашањето дали претседателот на Собранието работи по 14 часот... Не се знае дали сдсмовците се "спасителите" и дали вмовците го создаваат собранискиот "хаос", како што одредени пратеници потенцираа, но едно се знае - дека ваквото пратеничко однесување не им доликува на оние кои го претставуваат народот.

Почетокот на оваа седница ќе биде запомнет по репликите и по дискусиите меѓу албанските пратеници. Меѓу нив беа Рафиз Алити од опозиционата ДУИ, Ружди Матоши од ДПА и Абдулади Вејсели од ПДП, кои меѓусебно се докажуваа кој колку придонел за спроведувањето на охридскиот Договор и за употребата на албанскиот јазик. Што се однесува до прашањето имало или немало договор меѓу претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски и лидерот на ДУИ, Али Ахмети, координаторот на интегративците, Рафиз Алити, им препорача на Матоши и на Вејсели: "Прашајте го Антонио Милошоски што извести во Брисел, има или нема договор".

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА

Атмосферата се вжешти кога социјалдемократот Никола Поповски, испровоциран од Вејсели, кој во репликата го наведуваше "влеењето на СДСМ и на ДУИ", од место му дофрли да не ги спомнува социјалдемократите и дека "неговото време на владеење е со секоја влада".

Вејсели се налути, па нервозно потенцира: "Ти ќе ми кажуваш што да зборувам, помина твоето време!"

Во еден ваков драматичен развој на настаните собранискиот спикер Георгиевски ја прекина седницата. По кратката пауза опозиционерката Славица Грковска инсистираше и таа да добие право на реплика, како и пратениците од ДУИ, од ДПА и од ПДП. Но, Георгиевски не ѝ ја исполни желбата, напротив и ги исклучи микрофоните и повторно даде пауза. Расправата продолжи попладнето, но без Георгиевски. На неговото место седна потпретседателот на Собранието, Иван Анастасовски, на што опозиционите социјалдемократи реагираа дека "спикерот работи само до 14 часот", односно не е тука да ги слушне нивните дискусии.

"Не може претседателот на Собранието да има едни критериуми за пратениците од ДУИ, други за ДПА, трети за СДСМ. Не може на овие пратеници да им се дава право на реплика, а на пратениците на СДСМ да им се исклучуваат микрофоните и да се замолчува опозицијата...", беа коментарите на социјалдемократите.

"Кога тој се однесува така апсолутистички во расправа за измена на Деловникот, како ли ќе се однесува кога со неговиот Деловник ќе сака да ги ограничи дискусиите, дури тогаш како ќе ја замолчи опозицијата. Затоа еден од нашите следни чекори во наредниот период ќе биде интерпелацијата за претседателот на Собранието", реплицираше Борис Кондарко.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во македонскиот законодавен дом почна дискусијата за тоа дали на народните избраници им е потребен нов Деловник, кој ќе го промени начинот на нивното однесување. Но, всушност на пратениците им е потребна промена на сопствената свест, зашто ниту една собраниска седница не почнала без меѓусебни обвинувања, навреди и упаѓања во збор едни на други. Речиси цела 29 седница беше изместена од вистинскиот колосек. И наместо плодна дискусија, пратениците се надмудруваа и си докажуваа едни на други дали им требаат или не нови правила, кои ќе ги ограничат во дискусиите, но и дали имало или немало договор меѓу Груевски и Ахмети. Народните избраници "расправаа" и за тоа кои се македонските "спасители", кој е "мајсторот на хаосот", а опозиционерите го поста-

КОНФУЗНОСТ

Рафиз Алити од собраниската говорница побара да се повлече предложениот текст на Деловникот за да се направат консултации, па откако ќе се постигне консензус, тој да се донесе во една фаза.

"ДУИ инсистира да се почитува договорот меѓу лидерите на ДУИ и на ВМРО-ДПМНЕ, каде што се наведени прецизни рокови. Има симптоми кои укажуваат дека договорот нема да се почитува и затоа бараме да се повлече овој текст на Деловникот", предложи Алити.

На неговиот предлог реагираше координаторот на ДПА, Ружди Матоши, потенцирајќи дека Алити ја злоупотребува говорницата за "конфузно да зборува за некој фамозен договор кој не постои".

Но и "новопечениот" коалиционен

партнер на Груевски, Вејсели, исто така, тврдеше дека не постои договор меѓу владејачката ВМРО-ДПМНЕ и опозиционата ДУИ.

Трајко Вељаноски објасни дека тој и неколку пратеници се предлагачи на Деловникот и сметаат дека нема потреба од негово повлекување. Обраќајќи им се на пратениците на ДУИ, Вељаноски потенцира:

"Ако сакате да опстоите на нешто што веќе е усогласено мислам дека политички е оправдано да опстоите на потребата од носење Деловник и да не опструирате како опозициона партија и Вие и СДСМ и ЛДП. Почитувајќи ги одредбите на Деловникот, подобро и поефикасно и пооправдано е прво да се донесе заклучок дека има потреба од носење нов Деловник. Денес не се усвојува текстот на Деловникот, само се поминува таа прва фаза во која на крај се заклучува дека има потреба од но-

сење нов Деловник, во кој ќе бидат вметнати и одреден број закони за кои е потребно Бадентерово мнозинство. Треба да бидете начисто дали сакате нов Деловник. Во втората фаза директно се расправа по текстот на Деловникот, значи го скратуваме периодот од неговото донесување. Можеби можеш СДСМ и ЛДП донекаде и да ги оправдаш зашто тие не знаат дали има или нема потреба од носење нов Деловник. Едно време кажуваа дека има потреба, но не сега, туку по четири години, друг пат не се согласуваат со одредени ставови. Но, тоа е нивен проблем кој сакаат да го наметнат во Собранието. Ние сметаме дека има потреба од нов Деловник и нема потреба од правење политички потези кои му нанесуваат штета на она што веќе е усогласено".

Му реплицираа од СДСМ:

"Господине Вељаноски, ако Ви е цел побрзо да се донесе Деловникот, тогаш

НА ХАОСОТ" ГИ ИГНОРИРА Е СПАСИТЕЛИ"?

Вие како предлагач не треба да излегувате на говорница и да ги навредувате политичките партии и некои личности овде во Собранието. Треба да бидете толку доблесен да го браните Предлогот за Деловник, а не од говорницата да ни кажувате политички пароли дека некој сакал или не сакал да има Деловник. Ако вашиот Деловник е исправен ќе го браните со аргументи, а не со навреди. Очигледна е вашата намера да ја пренасочите дебатата мислејќи дека на тој начин ќе го скриете договорот меѓу Никола Груевски и Али Ахмети. Мислите дека колку подолго ќе тече расправата толку граѓаните ќе забораваат дека постои таков договор. Но, немате храброст тоа да го соопштите зашто ќе се одрази на вашиот рејтинг, дури и РМ ја ставивте како заложник на вашиот рејтинг. Што е толку страшно да не кажете што сте се договориле".

Не остана покус ниту Вељаноски:

"Одговорноста за носење или неносење на Деловникот ќе ја имаат сите. Тешко колку опозиционата СДСМ ќе се согласи за ограничување на зборот на пратеникот од десет минути, тоа владее во Европа, но не и во Македонија".

Расправата продолжи со ова темпо.

И сè ова се случува во моментите кога на патот кон ЕУ и НАТО будно се следи секој наш чекор од страна на меѓународниот фактор. Наместо да ги туркаме приоритетните закони за нашето европско и евроатлантско интегрирање, со отсуството на консензус и со меѓусебното препукување можеме само да го закочиме овој процес. Сепак, дали со ваквото однесување на политичарите заслужуваме да бидеме дел од европското семејство?!

Со новиот Деловник се скратуваат дискусиите на 10 минути, а се воведува и албанскиот јазик во собраниските комисији. Поконкретно, претседателите на комисиите, кои се Албанци, ќе можат да ги водат заседавањата и на албански јазик, што досега не беше практика, и затоа не се одржа ниту една таква седница на собраниските тела. Со овој дел од Деловникот се согласуваат албанските партии. Но, пратениците на ДУИ бараат неговото носење да се забрза, односно да не се носи во две фази како што предлага власта. Опозицијата не прифаќа со комисиите да се претседава на албански јазик.

За потсетување, на потребата од нов собраниски Деловник се инсистира подолго време. Расправата на оваа тема беше прекината на крајот на јануари. Како што е познато, владејачката гарнитура инсистираше ограничувањето на дискусиите да важи и за овој состав, а опозицијата сакаше правилото да се применува за наредните пратеници. Лилјана Поповска од ДОМ предложи измена на постојниот Деловник, која се однесуваше само во делот на ограничувањето на пратеничките говори на десет минути, но СДСМ и ЛДП возвратија со 2.830 амандмани. Пратеничката Поповска го повлече предлогот.



СО 2.830 АМАНДМАНИ СДСМ И ЛДП РЕАГИРАА ПРОТИВ НОВИОТ ДЕЛОВНИК